

(?show\_desktop=true)

- Индекс на вести (news-index.nspx)

Пребарувај...



Објавено на: 24.2.2017 - 14:52

## ЗНМ со осуда за навредите на новинарите од Карацовски

Бараме од претседателот на Судски совет јавно да се извини за искажаните навреди кон новинарите, а судијката Михајлова да дозволи снимање на новинарските екипи



(articleImage.img/article\_images/wp-

content/uploads/2013/06/03/znm.jpg)

(Фото: znm)

Здружение на новинарите на Македонија (ЗНМ) ги осудува навредите на новинарите од претседателот на Судски совет, Зоран Карацовски, кој во изјавата од 22 февруари ги оцени извештаите на медиумите за распределувањата на судиите од кривичен во прекршочен суд како театрални вулгарности, а новинарите ги етикетира како „самонаречени новинари“.

**Ваквите изјави на Карацовски, кои се повторуваат во континуитет, се неодговорни и непрофесионални и претставуваат неуспешен обид за нарушување на кредибилитетот и интегритетот на новинарите.** Ако имало непрофесионално известување од одредени новинари за распределување на судиите, Карацовски можел да побара заштита од Совет на честа на ЗНМ или Советот на етика во медиумите, а во крајна инстанца и од судските органи, но во никој случај нема право да ги дисквалификува сите новинари, со цел да ја поткопа довербата на јавноста во медиумите.

**Карацовски за лошите состојби во судскиот систем не треба да бара дежурни виновници кај новинарите, туку треба да преземе лична одговорност за слабостите во работата на судовите, за што потврди и пресудата на Европскиот суд за човекови права од деветти февруари.** Тој мора да ја почитува улогата на медиумите во демократијата како заштитници на јавниот интерес преку постојано инсистирање институциите да бидат транспарентни и отчетни.

Истапат на Карацовски целосно кореспондира со реакциите на Кривичниот суд во врска со известувањата на медиумите за промената на годишниот распоред на судиите од в.д. претседателката на судот Татјана Михајлова, која во континуитет не дозволува снимање на новинарските екипи на судењата на поранешниот премиер Никола Груевски затскривајќи се зад барањето на обвинетиот да не се снима. **Сепак, крајна одлука дали ќе се дозволи снимање ја носи според неговото убедување и јавниот интерес на граѓаните, кои имаат право да знаат за што е осомничен поранешниот премиер.**

Бараме од претседателот на Судски совет јавно да се извини за искажаните навреди кон новинарите, а судијката Михајлова да дозволи снимање на новинарските екипи. Правото на пресумпција на невиност на поранешен премиер не може да има предност пред правото на јавноста да знае.

Телеграф.мк/МИА

(http://chats.viber.com/telegraf.mk)

Тагови: ЗНМ (keyword-listing.nspx?keyword=ЗНМ)Зоран Карацовски (keyword-listing.nspx?keyword=Зоран Карацовски)Судски совет (keyword-listing.nspx?keyword=Судски совет)



0 Comments **TelegrafMK**

 Login ▾





 Recommend  Share

Sort by Best ▾



Start the discussion...

Be the first to comment.

 Subscribe  Add Disqus to your site  Add Disqus Add  Privacy

**TELEGRAF.MK**

Like Share [Ivica Nackovski](#) and 94K others like this.

 0

 Tweet

© Телеграф 2016/Сите права се заштитени |

< >

×